



Марка		
Модел		EHB500WBF
Вид на рерна		HA CTPYJA
Тежина	кг	28,1
Индекс за енергетска ефикасност - конвенционални		93,5
Индекс за енергетска ефикасност - со вентилатор		-
Енергетска класа		A
Потрошувачка на енергија (струја) - конвенционални	kWh/циклус	0,73
Потрошувачка на енергија (струја) - со вентилатор	kWh/циклус	-
Број на рерни		1
Извор на топлина		HA CTPYJA
Јачина	л	55

Оваа рерна е усогласена со EN 60350-1

Совети за штедење енергија

Рерна

- Готвењето го јадењето заедно ако е можно.
- Времето за првично загревање на рерната треба да биде кратко.
- Не продолжувајте го времето за готвење.
- Не заборавајте да ја исклучите рерната на крајот на готвењето.
- Не отворајте ја вратата на рерната додека готвите.

Марка		
Модел		ENB500WBF
Вид на плоча со плотни		Струја
Број на зони за готвење		4
Технологија на загревање-1		Врела зона
Големина-1	см	Ø14,5
Потрошувачка на енергија-1	Wh/kr	193,0
Технологија на загревање-2		Врела зона
Големина-2	см	Ø14,5
Потрошувачка на енергија-2	Wh/kr	193,0
Технологија на загревање-3		Врела зона
Големина-3	см	Ø18,0
Потрошувачка на енергија-3	Wh/kr	193,0
Технологија на загревање-4		Врела зона
Големина-4	см	Ø18,0
Потрошувачка на енергија-4	Wh/kr	194,0
Енергетска потрошувачка на плочата со плотни	Wh/kr	193,3
Оваа плоча со плотни е усогласена со EN 60350-2		

Совети за штедење енергија

Плоча

- Користете садови за готвење со рамно дно.
- Користете садови за готвен со соодветна големина.
- Користете садови за готвење со капак.
- Намалете ја количината на течност или маснотија.
- Намалете ја јачината кога течноста ќе почне да врие.